

Република Северна Македонија
Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна
помош (ИПА)

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 31 декември 2024
со

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

СОДРЖИНА

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	5
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	6
ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството на Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош (во натамошниот текст: Ревизорско тело), а коишто го вклучуваат билансот на приходите и расходите за годината којашто завршува на 31 декември 2024, како и билансот на состојба заклучно со таа дата, и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

T+389 (0)2 3233 301

E contact@rsm.mk

www.rsm.mk

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.


Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговите приходи и расходи за годината којашто завршува тогаш во согласност со Законот за сметководството на буџетите и буџетските корисници, Правилникот за сметководството на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за примена на Меѓународните сметководствени стандарди за јавниот сектор на готовинска основа.

Скопје, 27.05.2025

Овластен ревизор
Јаглика Јорданова Андријеска

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Друштво за ревизија
PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

The logo for RSM (Revisors' Chamber of Macedonia) is displayed, featuring three colored squares (grey, green, blue) to the left of the letters 'RSM' in a bold, sans-serif font. Below the logo, the text 'Друштво за ревизија PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје' is written in a smaller font.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во денари				
Опис на позицијата	Образлож ение	Буџет 2024	Реализирано 2024	Реализирано 2023
Приходи				
Трансфери и донации	3.1.	51,987,000	51,406,211	43,543,172
Вкупно приходи		51,987,000	51,406,211	43,543,172
Расходи				
Тековни расходи				
Плати, наемнини и надоместоци	3.2.			
	3.2.1.	41,575,000	41,188,278	32,802,193
Стоки и услуги	3.2.2.	9,517,000	9,352,197	9,507,590
Разни трансфери	3.2.3.	150,000	122,034	36,286
Вкупно тековни расходи		51,242,000	50,662,509	42,346,069
Капитални расходи				
Капитални расходи	3.3.			
		745,000	743,702	1,197,103
Вкупно капитални расходи		745,000	743,702	1,197,103
Вкупно расходи		51,987,000	51,406,211	43,543,172

Нето вишок на приходи - добивка по
оданочување

Скопје, 27.05.2025



Главен ревизор за ИПА,

M-р Milaim Abduraimi, CIA, CIAPS

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

		во денари	
Опис на позицијата	Образложение	2024	2023
Актива			
Постојани средства	4.1.		
Нематеријални средства		612,622	796,270
Материјални средства		2,829,165	3,710,736
Вкупно постојани средства		3,441,787	4,507,006
Тековни средства	4.2.		
Хартии од вредност (бонови за гориво)	4.2.1.	192,000	62,000
Побарувања од вработените	4.2.2.	-	44,137
Активни временски разграничувања	4.2.3.	3,819,276	3,653,997
Залихи	4.2.4.	472,397	499,990
Вкупно тековни средства		4,483,673	4,260,124
Вкупна актива		7,925,460	8,767,130
Вонбилансна актива		-	-
Пасива			
Тековни обврски	4.3.		
Краткорочни обврски спрема добавувачи	4.3.1.	562,649	524,483
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	4.3.2.	3,256,627	3,129,514
Пасивни временски разграничувања	4.3.3.	192,000	106,137
Вкупно тековни обврски		4,011,276	3,760,134
Извори на средства	4.4.		
Државен јавен капитал		3,441,787	4,507,006
Останат капитал		472,397	499,990
Вкупно извори на деловни средства		3,914,184	5,006,996
Вкупна пасива		7,925,460	8,767,130
Вонбилансна пасива		-	-

Скопје, 27.05.2025



Главен ревизор за ИПА,
М-р Milaim Abduraimi, CIA, CIAPS

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИ НА ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

О П И С	Државен јавен капитал	Останат капитал (залихи на материјали, резервни делови и ситен инвентар и хартии од вредност)	во денари
			Вкупно
Состојба 01.01.2024 година	4,507,006	499,990	5,006,996
Зголемување по основ на:	905,184	167,384	1,072,568
Зголемување на вредноста			
(капитализација)	743,702	167,384	911,086
По попис 2024	707		707
Ревалоризација	160,776		160,776
Намалување по основ на:	1,970,403	194,978	2,165,380
Амортизација	1,791,131		1,791,131
Издатници		194,978	194,978
По попис 2024	179,272		179,272
Ревалоризација			-
Состојба 31.12.2024 година	3,441,787	472,397	3,914,184

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ВОВЕД

1.1. Основање и статус

Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА)-Скопје (во натамошниот текст: Ревизорско тело) е првично формирано во 2007 година со Одлука на Владата на Република Македонија, а во согласност со член 21 од Регулативата (ЕК) бр. 718/2007 година. Во тој период работи во состав на Државниот завод за ревизија независно од другите организациони делови на Државниот завод за ревизија, без статус на правно лице, под назив Ревизорско тело за пред – пристапни фондови на Европската Унија во Република Македонија, согласно измените и дополнувањата на Законот за државната ревизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 133/07).

Во 2010 година е донесен Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош ("Службен весник на Република Македонија" бр. 66/10) со измени и дополнувања во ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/14, 154/15, 27/16, 190/16 и 83/18) и ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 251/22 и 262/23). Врз основа на овој закон Ревизорско тело се формира како самостојно и независно правно лице кое е функционално независно од учесниците во системот одговорни за управување, спроведување, контрола, надзор, следење, евалуација и известување за програми финансирани од Европската Унија.

Со Решение на Централниот Регистар на Република Македонија заведено под Деловоден број: 30120110042628 од 09.06.2011 година, Ревизорското тело е регистрирано како самостоен правен ентитет во државна сопственост со седиште во Скопје.

Од 8 јуни 2012 година, Ревизорското тело станува Буџетски корисник од Прв ред, со сопствена трезорска сметка во Министерството за финансии на Република Македонија, сметка 637, раздел 02013.

1.2. Дејност

Правната рамка за ревизија на ИПА и работењето на Ревизорското тело се утврдени со Законот за ревизија на ИПА ("Службен весник на РМ" бр. 66/10 43/14, 154/15, 27/16, 190/16 и 83/18) и ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 251/22 и 262/23). Во согласност со член 3 од Законот, работите на ревизија на ИПА и други програми финансирани од Европска Унија за кои е пренесено управувањето на Република Македонија, ги врши Ревизорското тело.

Согласно регулативата за ИПА I Ревизорското тело ги заврши активностите кои се однесуваат на затворање на програмскиот период (2007-2013) освен за ИПАРД I. Ревизорското тело во рамките на ИПАРД I сеуште врши верификација на одржливоста на ИПАРД I проектите како и следење на Книгата на должници од аспект на поврат на констатираните долгови, а што е барање од Генералниот Директорат за земјоделие и рурален развој во Брисел.

Согласно донесената регулатива за ИПА II, Ревизорското тело ги врши следните активности: ревизија за проверка на целосноста, точноста и веродостојноста на годишните финансиски извештаи или изјави и поднесени годишни сметки; ревизија за проверка на ефикасно и ефективно функционирање на системите за управување, контрола и надзор и ревизија за проверка на законитост и регуларност на настанати трансакции, подготвува стратегии за ревизија на тригодишна основа и истите ги ажурира на годишна основа, изготвува годишни ревизорски мислења за годишните финансиски извештаи или изјави и поднесени годишни сметки за претходната финансиска година, преку проверка на целосноста, точноста и веродостојноста на истите, за функционирање на системите за управување, контрола и надзор и законитоста и регуларноста на настанати трансакции, поткрепени со годишни извештаи за ревизорска активност каде се прикажани било кои недостатоци сретнати во системите за управување, контрола и надзор и било кои корективни мерки, преземени или планирани од НАО и/или засегнатите оперативни структури и изготвува Ревизорско мислење за каква било завршна финансиска изјава за расходи која НАО ја поднел до Комисијата за затворање на која било програма или кој било дел од истата. Каде што е соодветно, Завршен извештај за ревизорска активност го поддржува мислењето.

Имплементацијата на ИПА II е во тек, а со цел одржување на континуитет во имплементацијата на Инструментот за претпристапна помош, усвоена е Регуллатива за воспоставување на инструментот за претпристапна помош (ИПА III) на Европскиот парламент и на Советот за периодот 2021-2027 година број 1529/2021 од 15 септември 2021 година, Регуллативата на Европскиот Парламент 2021/2128 од 01 октомври 2021 и Регуллативата на Европскиот Парламент 2021/2236 од 15 декември 2021 за специфичните правила за имплементирање на Регуллативата на ЕУ 2021/1529. Усвоена е Рамковната Спогодба за Финансиско партнерство (ИПА III) со Законот за ратификација на Рамковната спогодба за финансиско партнерство помеѓу Европската Комисија и Република Северна Македонија застапувана од Владата на Република Северна Македонија за посебните постапки за спроведување на финансиска помош од Унијата за Република Северна Македонија според Инструментот за претпристапна помош (ИПА III) (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 235/22 и 262/23). Со оглед дека Регуллативите за ИПА III се усвоени и се во примена, усвоена е измена на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА) (Сл. весник на Република Северна Македонија бр.262/23) со која Ревизорското тело има надлежност за вршење на ревизии согласно ИПА III барањата како и стратешките цели на Ревизорското тело.

Согласно ИПА III барањата, Ревизорското тело продолжува да врши ревизија за проверка на целосноста, точноста и веродостојноста на годишните финансиски извештаи или изјави и поднесени годишни сметки; ревизија за проверка на ефикасно и ефективно функционирање на системите за управување, контрола и надзор и ревизија за проверка на законитост и регуларност на настанати трансакции, подготвува стратегии за ревизија на тригодишна основа и истите ги ажурира на годишна основа, изготвува годишни ревизорски мислења за годишните финансиски извештаи или изјави и поднесени годишни сметки за претходната финансиска година, преку проверка на целосноста, точноста и веродостојноста на истите, за функционирање на системите за управување, контрола и надзор и законитоста и регуларноста на настанати трансакции, поткрепени со годишни извештаи за ревизорска активност каде се прикажани било кои недостатоци сретнати во системите за управување, контрола и надзор и било кои корективни мерки, преземени или планирани од НАО и/или засегнатите оперативни структури и изготвува Ревизорско

мислење за каква било завршна финансиска изјава за расходи која НАО ја поднел до Комисијата за затворање на која било програма или кој било дел од истата. Каде што е соодветно, Завршен извештај за ревизорска активност го поддржува мислењето.

Ревизорското тело врши ревизија на ИПА согласно меѓународните стандарди за ревизија.

1.3. Организациона поставеност

Со Правилникот за внатрешна организација и Правилникот за систематизација на работните места уредена е внатрешната организација на Ревизорско тело за претпристапна помош.

Ревизорското тело е организирано во седум основни организациони единици – сектори преку кои ги извршува надлежностите и тоа пет Сектори за ревизија, организирани во ревизорски екипи, како и Сектор за унапредување на ревизијата и Сектор за финансиски и административно правни работи.

1.4. Раководење и управување

Со Ревизорското тело на денот на издавање на овие ревидирани финансиски извештаи раководи главен ревизор за ИПА, именуван од Владата на Република Северна Македонија со Решение број 18-2163/1 од 25 февруари 2025 година.

Главниот ревизор го претставува и застапува Ревизорското тело за ревизија на ИПА.

Заменикот го заменува главниот ревизор за ИПА во случај на негова спреченост или отсуство со сите негови овластувања и одговорности и врши работи кои ќе му ги довери главниот ревизор за ИПА.

Раководни работници во Ревизорско тело се Советници на главниот ревизор, Помошници на главниот ревизор и Раководители на сектори.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики и процедури на Ревизорското тело за ревизија на ИПА се утврдени со донесените „Основни сметководствени политики применуваат во изготвувањето на финансиските извештаи на Ревизорско тело“ под број 02-420/1 од 31.12.2013 година.

2.1. Основи за подготовка и презентацијана финансиските извештаи

Ревизорско тело ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на буџети и буџетски корисници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 61/2002, 98/2002, 81/2005, 24/2011; 145/2015 и 170/2017) и ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 122/2021), Правилник за сметковниот план за буџетите и буџетските корисници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/2003, 96/2004, 88/2009; 175/2011 и 101/2013), Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/2003, 96/2004, 88/2009 и 175/2011), Сметководствените стандарди што се применуваат во Република Северна Македонија кај буџетите и буџетските корисници се меѓународните сметководствени стандарди за јавен сектор на готовинска основа (Службен весник на Република Македонија" бр. 116/2005), што се применуваат од 1 јануари 2006 година.

Финансиските извештаи на Ревизорско тело се прикажани во македонски денари која претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

2.2. Признавање на приходите и расходите

Ревизорско тело ги евидентира приходите и другите приливи и расходите и другите одливи со спроведување на сметководственото начело на парично искажување. Тоа значи дека приходите и другите приливи се признаваат во пресметковниот период во кој настанале, според критериумот на мерливост и расположивост. При тоа, приходите се мерливи кога можат вредносно да се изразат, а се расположливи кога се остварени во пресметковниот период, односно до 31 декември во тековната година.

Расходите и другите одливи се признаваат во пресметковниот период во износ во кој е извршено плаќањето.

2.3. Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во македонски денари со примена на среден курс на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата.

Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажуваат со примена на официјални курсеви кои важат на денот на составувањето на денот на извршување на трансакцијата.

Девизните курсеви кои се користат за искажување на 31 декември 2024 и 31 декември 2023 се следниве:

Валута	31 Декември 2024	31 Декември 2023
ЕУР	61,4950	61,4950

2.4. Материјални и нематеријални средства

Материјални средства

Материјалните средства на Ревизорско тело се состојат од канцелариска и компјутерска опрема и возила. Материјалните средства иницијално се евидентираат по набавна вредност, што потоа се намалува за износот на акумулираната амортизација и одредени оштетувања доколку се утврдени.

Набавната вредност се состои од: куповна вредност, царини, даноци, такси, издатоци за превоз и подвоз, сервисирање и ускладиштување, монтирање, проектни сметки, регистрации и други издатоци кои можат да се додадат на набавната вредност.

Набавната вредност се корегира за износите на доградба, реконструкција, адаптација и слично (инвестиционо одржување.).

Одделните поправки, преправки, замена сервисирање и слично (тековно одржување), се евидентираат како расходи во билансот на приходи и расходи.

Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од компјутерски софтвери. Нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените нематеријални средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното право на користење.

Амортизација

Амортизацијата за материјалните и нематеријалните средства се пресметува со користење на праволиниска метода на отпис која доследно се спроведува од година во година но истата не се книжи како трошок во билансот на приходите и расходите според законот за сметководство за буџети и буџетски корисници додека стапките за амортизација се применуваат според правилникот за буџети и буџетски корисници.

Годишни стапки на амортизација кои ги применува Ревизорското тело изнесуваат: 15% за транспортни средства, 14%-20% за опрема, 10%-12% за канцелариски мебел и 20% за софтвер.

2.5. Побарувања

Побарувањата се прикажани според нивната номинална вредност, за старите и сомнителни побарувања се врши исправка или отпис.

2.6. Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачите се прикажани по нивната номинална вредност. Неизмирените обврски кон добавувачите се отпишуваат по основ на застареност врз основа на одлука донесена од раководството.

2.7. Активни и пасивни временски разграничувања

Однапред платените трошоци за идните периоди, се искажуваат како активни временски разграничувања (ABP) во Билансот на состојбата.

Одложеното плаќање на трошоците е искажано како: пресметани - вкалкулирани трошоци за идните периоди и прикажани во Билансот на состојбата.

2.8. Плати и надоместоци за плати

Ревизорско тело учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со домашното законодавство. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија. Не постојат дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

2.9. Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Ревизорско тело се подготвени врз основа на принципот на континуитет на 31 декември 2024 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после издавањето на финансиските извештаи.

2.10. Залихи

Залихите се состојат од канцелариски материјали и ситен инвентар во употреба. Кога ситниот инвентар се става во употреба истиот целосно се отпишува. Залихите се мерат според нивната набавна вредност зголемена за трошоците што можат директно да се додадат на набавката. Мерењето на залихите се определува со метод на пондериран просек.

2.11. Јавни набавки

Ревизорското тело ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 1,000 за стоки и услуги, ЕУР 5,000 за работи и ЕУР 10,000 за посебни услуги во денарска противвредност во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 24/2019, 87/2021 и 14/2025) како и следните прописи и акти донесени врз основа на одредбите на Законот:

Ред.	Назив на прописот	Објавен/Извор
1.	Методологија за изразување критериуми за доделување на дооговори за јавни набавки во бодоови	Министерство за финансии
2.	Правилник за формата и содржината на записникот од отворањето на понудите, од 08/11/2019	("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.225/19)
3.	Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка, од 08/11/2019	("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.225/19)
4.	Правилник за водовите на градежни активности кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи, од 08/11/2019	("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.250/19)
5.	Правилник за начинот на пополнување, како и формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка, од 08/11/2019	("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.225/19)
6.	Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи	Влада на Република Северна Македонија
7.	Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот за евиденција на постапките со барањата за прибирање на понуди	("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 161/19)
8.	Правилник за начин на користење на електронски систем за јавни набавки, Правилник за изменување на правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки	("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.64/19), ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.271/19)
9.	Правилник за формата и содржината годишниот план за јавни набавки	Министерство за финансии на Република Северна Македонија ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.64/19)
10.	Правилник за начинот на водење евиденција на постапките за јавни набавки, како и содржината на евидентната книга	Службен весник на Република Северна Македонија" бр.64/19)
11.	Правилник за начинот на исправка на аритметичка грешка во фазата на евалауација на понудите	("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.225/19)
12.	Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки	("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.64/19)
13.	Правилник за видовите на посебни услуги кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги	("Службен весник на Република Северна Македонија" бр.64/19)

3. БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

3.1. Приходи - Трансфери и донации

Белешка 3.1.

	2024	2023
<i>(во денари)</i>		
Приходи	51,406,211	43,543,172
Трансфери од буџет на Република Северна Македонија	51,406,211	43,543,172

3.2. Тековни расходи

Белешка 3.2.1.

	2024	2023
<i>(во денари)</i>		
Плати, наемнини и надоместоци	41,188,278	32,802,193
Плати и надоместоци за плати	29,376,525	23,406,449
Придонеси за плати	11,426,598	9,089,172
Други надоместоци	385,155	306,572

Белешка 3.2.2.

	2024	2023
<i>(во денари)</i>		
Стоки и услуги	9,352,197	9,507,590
Комунални услуги, комуникациски услуги	1,560,678	1,561,675
Ситен инвентар (канцелариски и АОП материјали)	372,589	384,522
Поправки и тековно одржување	496,635	229,362
Договорни услуги-закупнина на деловен простор и други	5,267,231	5,241,058
Службени патувања во земјата	60,430	71,225
Службени патувања во странство	1,235,914	1,454,336
Останати	358,720	565,412

Белешка 3.2.3.

	2024	2023
<i>(во денари)</i>		
Разни трансфери	122,034	36,286
Разни трансфери	122,034	36,286

3.3. Капитални расходи

Белешка 3.3.

	2024	2023
Капитални расходи	743,702	1,197,103
Купување на опрема и машини	560,655	987,061
Вложувања и нефинансиски средства	183,047	210,042

4. Биланс на состојба

4.1. Постојани средства

Белешка 4.1.

Материјални и нематеријални средства

(во денари)

2023	Компјутерска и телекомуникациска опрема, мебел	Патнички возила	Вкупно Материјални средства	Нематеријални средства (софтвер)	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1.1.	17,767,217	6,545,990	24,313,207	2,034,609	26,347,816
Набавки во текот на годината	987,064	-	987,064	210,042	1,197,106
Отуѓување/расходување	(581,526)	-	(581,526)	-	(581,526)
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	18,172,755	6,545,990	24,718,745	2,244,651	26,963,396
Исправка на вредноста					
Состојба на 1.1.	(13,780,922)	(5,729,164)	(19,510,086)	(1,248,325)	(20,758,411)
Амортизација за тековна година	(1,463,189)	(576,440)	(2,039,629)	(200,056)	(2,239,685)
Отуѓување/расходување	541,705	-	541,705	-	541,705
Ревалоризација	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.	(14,702,406)	(6,305,604)	(21,008,010)	(1,448,381)	(22,456,391)
Сегашна вредност 31.12.	3,470,349	240,386	3,710,735	796,270	4,507,005

2024	Компјутерска и телекомуникациска опрема, мебел	Патнички возила	Вкупно Материјални средства	Нематеријални средства (софтвер)	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба на 1.1.	18,172,755	6,545,990	24,718,745	2,244,651	26,963,396
Набавки во текот на годината	560,655	-	560,655	183,047	743,702
Отуѓување/расходување	(2,883,424)	-	(2,883,424)	(577,984)	(3,461,408)
Ревалоризација	979,341	346,937	1,326,279	118,966	1,445,244
Состојба на 31.12.	16,829,327	6,892,927	23,722,255	1,968,680	25,690,934
Исправка на вредноста					
Состојба на 1.1.	(14,702,406)	(6,305,604)	(21,008,010)	(1,448,381)	(22,456,391)
Амортизација за тековна година	(1,323,133)	(240,386)	(1,563,519)	(227,612)	(1,791,131)
Отуѓување/расходување	2,874,242	-	2,874,242	408,601	3,282,843
Ревалоризација	(848,866)	(346,937)	(1,195,803)	(88,665)	(1,284,468)
Состојба на 31.12.	(14,000,162)	(6,892,927)	(20,893,090)	(1,356,057)	(22,249,147)
Сегашна вредност 31.12.	2,829,165	-	2,829,165	612,622	3,441,787

4.2. Тековни средства

Белешка 4.2.1.

	2024	2023
Хартии од вредност (бонови за гориво)	192,000	62,000
Вредносни бониви - картички за гориво	192,000	62,000

Белешка 4.2.2.

	2024	2023
Побарувања од вработените	(0)	44,137
Дебитна службена картичка	(0)	44,137

Белешка 4.2.3.

	2024	2023
Активни временски разграничувања	3,819,276	3,653,997
Пренесени обврски за нето плати	2,139,910	2,055,593
Пренесени обврски за персонален данок	204,859	197,654
Пренесени обврски за придонеси од плати	911,858	876,267
Пресметани расходи	562,649	524,483

Белешка 4.2.4.

	2024	2023
Залихи	472,397	499,990
Залиха на канцелариски материјали	472,397	499,990
Ситен инвентар во употреба	416,379	415,358
Исправка на вредноста на ситниот инвентар	(416,379)	(415,358)

4.3. Тековни обврски

Белешка 4.3.1.

	2024	2023
Краткорочни обврски спрема добавувачи	562,649	524,483
Краткорочни обврски кон добавувачи	562,649	524,483

Белешка 4.3.2.

	2024	2023
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	3,256,627	3,129,514
Обврски за плати	3,256,627	3,129,514

Белешка 4.3.3.

	2024	(во денари) 2023
Пасивни временски разграничувања	192,000	106,137
ПВР (аванси, дебитни картичка и вредносни бонови за гориво)	192,000	106,137

4.4. Извори на средства

Белешка 4.4.

	2024	(во денари) 2023
Извори на средства	3,914,184	5,006,996
Државен јавен капитал	3,441,787	4,507,006
Останат капитал	472,397	499,990

Структурата и вредноста на државниот јавен капитал на Ревизорското тело на 31 декември 2024 и 2023 година е следна:

Основач со закон	% структура		Во денари	
	2024	2023	2024	2023
Собрание на Република Северна Македонија	100%	100%	3,914,184	5,006,996
Државен јавен капитал	100%	100%	3,914,184	5,006,996

5. Преземени обврски и потенцијални обврски

До датумот на одобрување на финансиските извештаи, Ревизорско тело не е вклучено во судски постапки кои материјално влијаат на редовното работење.

6. Последователни настани

По денот на составување на билансот на состојба, не се настанати материјални настани за кои е потребно дополнително обелоденување во финансиските извештаи.